

**ТИТАН ФАРМ****МАРШАЛ ТИТО ББ
2400 СТРУМИЦА****ТЕЛ. 034 / 349-091
ФАКС. 034 / 349-092****ТИТАН убоз - избоз****E-MAIL: info@titan.com.mk
WEB: www.titan.com.mk**

ЦЕНОВНИК на Препорачани Малопродажни Цени, кој важи од 15.04.2020 година за препарати од брендот: *Dermedic*

DERMEDIC

Recommended by dermatologists

Шифра	Име на препаратот	Паку- вање	Цена
Индекс	Краток опис на индикациите и дејството на препаратот		Цена за мл/г
Превенција и Третман на кожа со Купероза и Розацеа			
DM16003	ANGIO PREVENTI Micellar water H2O, bottle	500 ml	450,00
604-DM-160-03	За секојдневно чистење на чувствителна кожа со проширени капилари. > Не ги затвара порите > Неутрално за очите > Не остава никаков филм на кожата > Офталмолошки тестирано. Хипоалергено. Со Термална Вода		0,90
DM16501	ANGIO PREVENTI NANO VIT C Active anti-wrinkle night cream	55 g	800,00
604-DM-165	За ноќна нега при розацеа и кожа склона на купероза (црвенило). > Ја кондиционира и штити кожата со проширени капилари > Го намалува црвенилото и ги смирува иритациите. Клинички тестирано. Хипоалергено. Со Термална Вода		14,55
DM16601	ANGIO THERAPY T-CAPILAR Ultra soothing, anti-redness cream	40 g	840,00
604-DM-166	За кожа со купероза и розацеа > Ја храни кожата со еритема и розацеа > Го намалува црвенилото на кожата и ги смирува иритациите > Ја лади кожата. Со Термална Вода		21,00
DM16801	ANGIO PREVENTI NANO VIT E Redness correcting day cream SPF 20 + IR	40 g	1.030,00
604-DM-168	За дневна нега на чувствителна, и кожа склона на розацеа и купероза. Систем за Оптичка Корекција на Црвенило (ORC), кој веднаш ја намалува видливоста на зголемените капилари. > Лесна текстура > Идеално како подлога за шминка > Содржи филтри за UVA, UVB SPF 20 IR. Клинички тестирано. Хипоалергено. Со Термална Вода		25,75
DM15402	ANGIO PREVENTI SET + HECECEP		1.690,00
DM16501	1 x ANGIO PREVENTI NANO VIT C Active anti-wrinkle night cream = 800,00ден.		2.280,00 -26%
DM16801	1 x ANGIO PREVENTI NANO VIT E Redness correcting day cream SPF 20 + IR = 1.030,00ден.		
DM16003	1 x ANGIO PREVENTI Micellar water H2O, bottle = 450,00ден		
Мултикратно Избелување на Темни дамки од различно потекло			
DM22001	MELUMIN anti-dark spots concentrated night cream	55 g	1.080,00
604-DM-220	Ноќна нега за чувствителна кожа со темни дамки од различна етиологија, склона кон формирање на нови пигментирани места. Интензивно ги осветлува хиперпигментирани места, дамки и нерамномерност на бојата, спречува формирање на нови дамки и ги стимулира регенеративните процеси. Нежно ги отстранува мртвите епидермални клетки и ја стимулира епидермалната регенерација		19,64
DM22101	MELUMIN brightening protective day cream SPF 50+	55 g	1.080,00
604-EXDM-221	Дневна нега на чувствителна кожа со темни дамки од разни етиологии, склони кон формирање на нови пигментни точки. Повеќестепен систем за заштита од обезбојување Melumin™ Tristage. Многу висока заштита од УВ зрачење. Осветлување на постојните темни дамки. Овозможува ефект против слободни радикали и стареење.		19,64
DM22201	MELUMIN brightening micellar emulsion	200 g	540,00
604-EXDM-222	Дневна хигиена за чувствителна кожа со темни дамки од разни етиологии, склони кон хиперпигментација. Ефикасно ја чисти кожата од нечистотии и ја отстранува шминката. Поддржува третман на депигментација. За миеење со или без вода. Офталмолошки и дерматолошки тестирано.		2,70

DERMEDIC

Recommended by dermatologists

Шифра	Име на препаратот	Пакување	Цена
Индекс	Краток опис на индикациите и дејството на препаратот		Цена за мл/г
Емолиентна нега за кожа склона кон Алергии, Екзема и Псоријаза			
DM09801	EMOLIENT LINUM Body lotion		560,00
604-EXDM-098-01	Секојдневна нега на сува, многу сува и кожата склона кон алергија. Особено се препорачува за atopична кожа. Се користи од 3-годишна возраст. Ги смирува иритациите и ја поддржува регенерацијата на епидермот. Овозможува интензивен и долготраен навлажнувачки ефект. Ја намалува сензацијата на тесна кожа. Хипоалергено	200 g	2,80
DM09901	EMOLIENT LINUM Regenerating hand cream		440,00
604-DM-099	Секојдневна нега на сува, многу сува и кожа на рацете склона кон алергија. Особено се препорачува за atopична кожа. Може да се користи од 3-годишна возраст. Олеснува епидермална микротраума и дава долготрајна хидратација на чувствителна кожа. Ја обновува липидната бариера и ја инхибира трансепидермалната загуба на вода (TEWL). Се апсорбира брзо и не остава мрсен филм на кожата. Хипоалергено	100 g	4,40
DM11601	EMOLIENT LINUM Hand soap protecting lipid barrier of the skin		540,00
604-DM-116	За миеење многу сува и atopична кожа, исто така со симптоми на псоријаза на рацете. Може да се користи од 3-годишна возраст. Ги отстранува сите нечистотии, оставајќи ја кожата свежа и чиста. Враќа правилно ниво на хидратација и еластичност на кожата на вашите раце. Хипоалергено	300 ml	1,80
DM13501	EMOLIENT LINUM protecting lipid cream		470,00
604-DM-135	За сува и многу сува кожа, atopична и алергиска кожа на лице. Создава бариера против ветрот и мразот. За употреба особено во есен и зима. Ја смирува сензацијата на чешање. Без парабени, мириси, бои. Хипоалергено	50 g	9,40
DM50001	EMOLIENT LINUM Ultra rich CICALINUM cream - Ултра богат крем за тело		470,00
604-EXDM-500	Смирува б симптоми на хронично сува и atopична кожа, вклучувајќи пруритус. Ја обновува и ја зајакнува липидната бариера и ја регенерира и ја храни кожата. Содржи Cicalin TM , патентиран комплекс, го враќа физиолошкиот баланс на микробиомот.	225 g	2,09
Нега на Бебешка Чувствителна и Атопична кожа, од првиот ден на животот			
DM12801	EMOLIENT LINUM BABY Light body lotion from the 1st day of life		760,00
604-DM-128	Секојдневна нега на сува, многу сува и на кожата склона кон алергија. Особено се препорачува за atopична кожа. Интензивно ја навлажнува, измазнува и омекнува кожата. Ја забрзува регенерацијата на оштетеното ткиво. Ја ублажува непријатната сензација на затегната кожа со подобрување на нејзината еластичност. Хипоалергено	205 g	3,71
DM13201	EMOLIENT LINUM BABY creamy cleansing gel		480,00
604-DM-132	Секојдневно миеење на телото и косата кај бебиња и деца, посебно со претерано сува кожа, atopичен дерматит или симптоми на псоријаза. Чисти без сушење, со средства од природно потекло. Го намалува чешањето, ја штити бариерата и го големува имунитетот. Без солзи! За секојдневна употреба. Хипоалергено. Од првиот ден на животот	200 ml	2,40
DM13101	EMOLIENT LINUM BABY Protective special cream SPF 15 from the first day of life		610,00
604-DM-131	Секојдневна нега и заштита на сува, многу сува и на кожата склона кон алергија. Исто така се препорачува за постудени денови. Заштитени од UVA и UVB зрачење (минералните филтри што се користат во кремот не продираат во деликатната кожа на децата, туку создаваат заштитна бариера на површината на кожата што рефлектира UV зрачење). Ги смирува иритациите, црвенилото и го зајакнува нејзиниот природен имунитет. Хипоалергено	50 g	12,20
DM13601	EMOLIENT LINUM BABY ultra rich butter		790,00
604-EXDM-136	Многу интензивна хидратација на хронично сувата, многу сува и atopична кожа на бебето, исто така, во случај на псоријаза и чешање. Мултикомпонентна формула за нега на чувствителната кожа на бебето. Од 1 ден од животот. Ја храни и зајакнува деликатната кожа. Минимизира б симптоми на хронично сува и atopична кожа, вклучувајќи пруритус. Го ублажува воспалението, иритацијата и дерматитисот од различно потекло. Клинички тестирано	225 g	3,51
Специјална нега за Возрасна кожа			
DM45001	OILAGE concentrated anti-wrinkle eye cream		590,00
604-DM-450	Вечерна нега на чувствителна кожа околу очите. Нежно тапкајте на кожата и оставете додека не се апсорбира. Моментален ефект. Видливо ја подмладува и регенерира кожата. Ги намалува подочњациите. Клинички тестирано	15 g	39,33
DM45101	OILAGE repairing night cream restoring the skin's density		1.280,00
604-DM-451	Корективен вечерен крем за регенерација на чувствителната кожа на лицето, вратот и деколтето со видливи знаци на стареење (мимички, гравитациони и структурни брчки). Формула против ефектите на загадувањето! Стимулира производство на церамиди и ги коригира недостатоците во липидната бариера. Клинички тестирано	50 g	25,60
DM45201	OILAGE nourishing day cream restoring the skin's density		1.280,00
604-DM-452	Хранлив дневен крем за чувствителната кожа на лицето, вратот и деколтето со видливи знаци на стареење (мимички, гравитациони и структурни брчки). Формула против ефектите на загадувањето! Спречува оксидација на клеточните липиди и ги неутрализира алободните радикали. Клинички тестирано	50 g	25,60
DM45301	OILAGE face cleansing oil syndet		670,00
604-DM-453	Маслен синдет за секојдневно чистење на чувствителна кожа на лицето, вратот и деколтето со знаци на стареење. Не ја дехидрира кожата! Отстранува шминка и сите нечистотии без иритација. Клинички тестирано	200 ml	3,35

DERMEDIC

Recommended by dermatologists

Шифра	Име на препаратот	Пакување	Цена
Индекс	Краток опис на индикациите и дејството на препаратот		Цена за мл/г
Декоративна козметика			
DM40101	NEOVISAGE hypoallergenic lengthening mascara - Издолжување на трепки	8 g	720,00
604-DM-401	Ги прави трепките подолги. Ги кондиционира, зајакнува и заштитува. Спречува дехидратација и иритација на кожата. Дава мазен, густ и сјаен изглед. Дури и за најчувствителните очи! Дерматолошки тестирано		90,00
DM40301	NEOVISAGE nourishing and moisturizing foundation SPF 50+ IVORY - течна пудра SPF 50+ (Слонова коска)	30 ml	850,00
604-DM-403	Негувачката и навлажнувачка крем пудра со SPF 50+ е развиена посебно за пречувствителна и пререактивна кожа, погодна исто така и за употреба по естетски процедури како и за време на дерматолошки третмани. Оптички ја намалува видливоста на малите несовершености и ја изедначува бојата на кожата.		28,33
DM40401	NEOVISAGE nourishing and moisturizing foundation SPF 50+ SAND - течна пудра SPF 50+ (Песок)	30 ml	850,00
604-DM-404	Негувачката и навлажнувачка крем пудра со SPF 50+ е развиена посебно за пречувствителна и пререактивна кожа, погодна исто така и за употреба по естетски процедури како и за време на дерматолошки третмани. Оптички ја намалува видливоста на малите несовершености и ја изедначува бојата на кожата.		28,33
Професионална заштита од UVA, UVB, VL и IR зрачење			
DM10001	SUNBRELLA SPF 50+ sun protection cream oily and combination skin	50 g	690,00 590,00
604-DM-100-1	За масна и комбинирана кожа - заштита од UVA и UVB зрачење при изложување на сонце. Комплекс UVA и UVB кој овозможува ефикасна и долготрајна заштита - SPF 50+ и VL, IR. Ги смирува иритациите и воспалението од себореа. Не ги затнува порите. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено		11,80
DM10101	SUNBRELLA SPF 50+ sun protection cream dry and normal skin	50 g	690,00 590,00
604-DM-101-1	За сува и нормална кожа - заштита од UVA и UVB зрачење при на изложување на сонце. Комплекс UVA и UVB филтри кој овозможува ефикасна и долготрајна заштита - SPF 50+ и VL, IR. Обезбедува оптимална хидратација на кожата. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено		11,80
DM10201	SUNBRELLA SPF 50+ sun protection cream skin with fragile capillaries	50 g	690,00 590,00
604-DM-102-1	Се препорачува за капиларна заштита на кожата од UVA и UVB зрачење за време на изложеност на сонце. Овозможува ефикасна и долготрајна заштита од UVA и UVB зрачење - SPF 50+ и VL, IR. Ги зајакнува сидовите на садовите и ги прави помалку кршливи. Го намалува црвенилото. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено		11,80
DM10611	SUNBRELLA ultralight protective colouring cream SPF 50	40 g	690,00 590,00
604-DM-1061-1	Тониран крем за секој тип чувствителна кожа и за кожа со дисколорации. Овозможува ефикасна и долготрајна заштита од зрачење на UVA, UVB и IR. Ја унифицира бојата на кожата и ја прави да изгледа посветла. Обезбедува оптимално ниво на хидратација на кожата. Водоотпорен и фотостабилен. Клинички тестирани. Хипоалергено		14,75
DM10582	SUNBRELLA BABY sun protection face cream SPF 50 from the first day of life	50 g	690,00 590,00
604-DM-1058	За чувствителна кожа на лице кај деца и доенчиња (од нивниот прв ден од животот) како заштита од UVA и UVB зрачење за време на изложеност на сонце. Ги заштитува епидермални липиди од оштетување од UV зрачење. Одлично го толерира од чувствителната кожа на децата. Интензивно ја хидрира кожата, оставајќи ја мазна и еластична. Фотостабилно и водоотпорно. Хипоалергено		11,80
DM10581	SUNBRELLA BABY sun protection milk spray for children SPF 50	150 ml	990,00 890,00
604-DM-1058-1	За чувствителна кожа на лице и тело на деца и новороденчиња постари од 6 месеци за заштита од UVA, UVB, VL и IR за време на изложеност на сонце. Спречува фотогерматози, изгореници од сонце и обезбојување. Ја заштитува ДНК на клетките на кожата. Содржи компонента која е претходник на витамин Д3, која под влијание на UV зрачење се		5,93
DM10511	SUNBRELLA BABY sun protection milk spray for children SPF 50 - млеко ЗА ДЕЦА, за заштита од сонце со SPF 50+, 100g	100 g	690,00
604-DM-1051	Содржи посебен комплекс на минерални филтри - безбеден за нежната бебешка кожа - формира заштитен филм на површината на кожата за да ја заштити од UV зрачење. Исто така, содржи иновативна активна состојка наречена Aqua-proVita D3 која е претходник на витамин Д3.		6,90
DM10651	SUNBRELLA SPF 100 special protective cream - Специјален крем за заштита	30 ml	990,00
604-DM-1065	За кожа: нетолерантна, алергена или преосетлива на сончевото зрачење, како и после дермокозметички и естетски процедури (вклучувајќи ласерска терапија, микродермоабразија и епилација). Патентиран SunSpotScreen комплекс.		33,00
DM10601	SUNBRELLA cooling after-sun lotion - Лосион за нега после сончање	150 ml	590,00
604-DM-106	Ефикасно ја храни кожата, особено по изложеност на сонце. Внимателно развиената формула го враќа чувството на удобност и обезбедува чувство на ладење по изложување на сонце.		3,93
DM10641	SUNBRELLA sun protection milk spray for adults SPF 50	150 ml	990,00 890,00
604-DM-1064	За чувствителна кожа на лице и тело кај возрасни, за заштита од UVA, UVB, VL и IR за време на изложеност на сонце. Широкопојасен систем од 4-нивоа на заштита од UVA, UVB, VL и IR. Спречува фотогерматози, изгореници од сонце и обезбојување. Ја заштитува ДНК на клетките на кожата. Содржи витамини Е и Ц кои ги редуцираат процесите на фотостарење на кожата. Водоотпорен и фотостабилен. Хипоалергено. Клинички тестирано.		5,93

DERMEDIC

Recommended by dermatologists

Шифра	Име на препаратот	Пакување	Цена
Индекс	Краток опис на индикациите и дејството на препаратот		Цена за мл/г
Нагласена Навлажнувачка моќ			
DM00101	HYDRAIN2 moisturizing cream of prolonged action		370,00
604-DM-001	Ултра хидрирачки крем-гел, за сите типови кожа кои имаат потреба од хидратација. Лесна, не-мрсна, крем-гел конзистентност. Идеална како база за шминка. Не ги затнува порите. Овозможува интензивна, длабинска и долготрајна хидратација која може да се почувствува 48 часа по нанесувањето. Ја зајакнува и регенерира кожата	50 g	7,40
DM11102	HYDRAIN3 HIALURO two-phase micellar make-up remover		530,00
604-DM-111-02	Секојдневно отстранување на шминка од чувствителни области на очите, исто така и за водоотпорна и долготрајна шминка. Се препорачува за луѓе кои не толерираат традиционални методи за отстранување на шминка. Отстранува дури и водоотпорна шминка. Стимулира раст на трепките, ги зајакнува и ги штити. Не ги иритира очите. Хипоалергено. Тестирано на луѓе кои носат контактни леќи. Клинички и офталмолошки тестирано	115ml	4,61
DM10901			220,00
604-DM-109-01	HYDRAIN3 HIALURO micellar water H2O	100 ml	2,20
DM10902			290,00
604-DM-109	За отстранување на шминка и чистење на чувствителните очи и лице. Исто така и за кожата нетолерантна на вода, конвенционални производи за отстранување на шминка и сапун. Отстранува шминка и сите нечистотии, оставајќи ја кожата свежа и чиста. Ја омекнува и ја одржува хидратацијата. Не ги затвара порите и не остава филм на кожата. Не ги иритира очите. Офталмолошки тестирано. Хипоалергено	200 ml	1,45
DM11101			440,00
604-DM-111-01	За отстранување на шминка и чистење на чувствителните очи и лице. Исто така и за кожата нетолерантна на вода, конвенционални производи за отстранување на шминка и сапун. Отстранува шминка и сите нечистотии, оставајќи ја кожата свежа и чиста. Ја омекнува и ја одржува хидратацијата. Не ги затвара порите и не остава филм на кожата. Не ги иритира очите. Офталмолошки тестирано. Хипоалергено	500ml	0,88
DM11001	HYDRAIN3 HIALURO enzyme peeling		550,00
604-DM-110	За нежен пилинг на чувствителна и сува кожа. Нежно ги отстранува мртвите епидермални клетки. Олеснува апсорпција на производи за нега на кожата. Не ја иритира кожата како при механичкиот пилинг. Не ја прави кожата сува. По третманот на кожата не треба испирање. Хипоалергено	50 g	11,00
DM11201	HYDRAIN3 HIALURO deeply moisturizing cream SPF15		780,00
604-DM-112	За сува, многу сува и дехидрирана кожа. Ја враќа природната способност на кожата за рехидратација и ја врзува водата во епидермисот (го намалува TEWL). Кожата станува помазна. Заштитена од UVA и UVB - SPF 15. Не ги затнува порите. Идеална како база за шминка. Хипоалергено	50 g	15,60
DM11701	HYDRAIN3 HIALURO hydrating lotion concentrate		590,00
604-DM-117	Многу интензивна хидратација на чувствителна, сува и дехидрирана кожа. Ја измазнува дехидрираната кожа и ја зголемува нејзината еластичност. Концентрирана содржина на активни состојки. Не остава масен филм. Со Термална вода. Хипоалергено	200 g	2,95
DM12001	HYDRAIN3 HIALURO hydrating anti-wrinkle day cream		790,00
604-DM-120	За сува, многу сува и дехидрирана кожа. Го намалува бројот и длабочината на мимички и статички брчки. Штити од слободни радикали и ја инхибира меланогенезата. Интегриран систем за заштита против стареење преку хидратација на кожата. Заштита од ефектите на сончевата светлина - SPF 15 филтер. Хипоалергено	55 g	14,36
DM11801	HYDRAIN3 HIALURO anti-wrinkle repair night cream		790,00
604-DM-118	За интензивна нега против стареење на чувствителна, сува и дехидрирана кожа. Ги намалува брчките, ја подобрува цврстината и еластичноста. Стимулира синтеза на еластин и колаген од типот I и IV, подобрувајќи ја цврстината на кожата. Има подмладувачки и хранлив ефект. Ја подобрува состојбата на кожата. Хипоалергено	55 g	14,36
DM11901	HYDRAIN3 HIALURO hydrating serum for face, neck and decolllage		900,00
604-DM-119	За сува и многу сува кожа во време на прекумерна дехидрација на кожата или наизменично со крем Hydrain3 за зајакнување на основната рутина за нега на кожата. Ја затегнува и измазнува кожата. Идеална подлога за шминка. Со Термална вода. Некомедогено	30 ml	30,00
DM12101	HYDRAIN3 HIALURO under-eye cream		390,00
604-DM-121	Се препорачува како дел од утринската и вечерната рутина за нега на кожата за чувствителна кожа околу очите. Овозможува ефикасна нега и ја хидрира деликатната кожа околу очите. Исто така погодна како база за шминка. Ги зајакнува фибробластите одговорни за реконструкција на колагенските влакна и еластинот. Хипоалергично	15 g	26,00
DM12201	HYDRAIN 3 HIALURO creamy cleansing gel		510,00
604-DM-122	За чистење на сува или многу сува кожа на лицето, посебно кога традиционалните средства предизвикуваат нетолерантност. Отстранува шминка, оставајќи ја кожата свежа и чиста. Содржи Хијалуронска киселина и Морски алги. Без СПС или СПЕС. Дерматолошки тестирано.	200 ml	2,55
DM12301	HYDRAIN3 HIALURO cream-gel ultra-hydrating		660,00
604-DM-123	Суштинска хидратација на кожа која има потреба вклучувајќи кожа склона кон акни или/и медицински третирана кожа. Лесна гел-крем формулација. Клинички докажан ултра-навлажнувачки ефект кој трае до 48 часа по нанесувањето! Со Термална вода. Хипоалергено	50 g	13,20
DM15102	HYDRAIN3 SET + HECESEP		1,390,00
DM11901	1 x HYDRAIN3 HIALURO hydrating serum for face, neck and decolllage = 900,00 ден.		
DM11201	1 x HYDRAIN3 HIALURO deeply moisturizing cream SPF15 = 780,00 ден		2.120,00
DM11101	1 x HYDRAIN3 HIALURO micellar water H2O 500ml = 440,00 ден		-35%

DERMEDIC

Recommended by dermatologists

Шифра	Име на препаратот	Пакување	Цена
Индекс	Краток опис на индикациите и дејството на препаратот		Цена за мл/г
Безбедна нега за Хиперчувствителна и Пререактивна кожа			
DM30101	TOLERANS soothing anti-wrinkle cream		720,00
604-DM-301	Дневна нега против брчки на хиперсензитивна кожа, кожа подложна на иритации и кожа што не толерира конвенционални производи за нега на кожата. Длабоко ја регенерира кожата, забавувајќи ги процесите на стареење. Смирува иритации и црвенило на кожата. Исклучително добро толериран од преосетлива кожа. БЕЗ боја и парфем. Клинички и Дерматолошки тестирано. Хипоалергено	55 g	13,09
DM30201	TOLERANS nourishing night cream		620,00
604-DM-302	Вечерна нега на преосетлива кожа, подложна на иритации и која не толерира конвенционални производи за нега на кожата. Ја смирува иритираната кожа, враќајќи го нејзиниот правилен праг на чувствителност. Ја зајакнува природната липидна бариера на кожата, ја храни и ја навлажнува кожата. Ги зајакнува заштитните својства на кожата. БЕЗ боја и парфем. Алерголошки тестирано. Хипоалергено	55 g	11,27
DM30301	TOLERANS washing gel-syndet		560,00
604-DM-303	За секојдневно чистење на кожата со тенденција за хиперсензитивност, иритации и кожа што не толерира конвенционални производи за чистење. Чисти без ризик од иритација. Не ја прави кожата сува како другите средства за чистење. Исклучително пријатна крема формула. Не содржи сапун, SLS и SLES. Хипоалергено	200 ml	2,80
DM30401	TOLERANS soothing moisturizing day cream		620,00
604-DM-304	Препорачано по дерматолошки и медицински естетски третмани. За дневна апликација. Идеална како база за шминка. Ефикасно ја смирува иритираната и зацрвенетата кожа. Спречува прекумерно губење на транспидермална вода. Исклучително добро толериран од преосетлива кожа. Лесна, не-мрсна конзистентност. Хипоалергено	55 g	11,27
DM30601	TOLERANS physiological micellar emulsion		560,00
604-DM-306	За секојдневно отстранување на шминка и чистење на кожата што има тенденција да биде преосетлива, преактивна и не толерира традиционални методи на чистење. Совршен за два различни начини на чистење на кожата: исплакнете го лицето со вода по чистењето, како и чистење со помош на памучни влошки без употреба на вода. Без СЛС, СЛЕС, парфем, сапун или обојувачи. Клинички тестирано. Хипоалергено	200 ml	2,80
Ефикасни третмани за Коса и Скалп			
DM17101	CAPILARTE shampoo treatment stimulating hair growth - Шампон за стимулација на раст на коса		670,00
604-DM-171	За чувствителен скалп со прекумерно губење на косата со различна етиологија. Стимулира микроциркулацијата на скалпот и интензивно ги храни клетките на фоликулите на косата. Стимулира и ги зајакнува клетките на фоликулите на косата. Ја проширува анагената фаза на раст на косата. Го намалува опаѓањето на косата. Стимулира раст на нови, силни папили за коса. Ги зголемува обемот и дебелината на влакното	300 ml	2,23
DM17401	CAPILARTE serum treatment stimulating hair growth - Серум за третман при стимулација на раст на коса		1.070,00
604-DM-174	За чувствителен скалп кај лица кои страдаат од периодични или хронични симптоми на губење на косата од различна етиологија. Интензивно ги храни клетките на фоликулите на косата и ја проширува анагената фаза на раст на косата. Заштити и ги регенерира клетките на фоликулите на косата и ја подобрува нивната виталност. Стимулира микроциркулацијата во скалпот, како и раст на нови, правилно структурирани папили. Го зголемува обемот на влакното и видливо го намалува опаѓањето на косата.	150 ml	7,13
DM17001	CAPILARTE fortifying shampoo prevents hair loss - Шампон за превеција на опаѓање		580,00
604-DM-170	При чувствителен скалп кај за лица со тенки влакна, склони кон опаѓање. Продолжение на терапијата за стимулирање на раст. Го подобрува снабдувањето со крв на фоликулите. Негува и го зајакнува коренот и ја стимулира неговата биолошка активност. Го продолжува циклусот на раст на косата. Го намалува опаѓањето на косата. Ги зголемува обемот и дебелината на косата. Се препорачува за секојдневна, повеќегодишна употреба	300 ml	1,93
DM17301	CAPILARTE anti-dandruff shampoo combating its cause - Шампон против перут		840,00
604-DM-173	Против проблеми со првут од различно потекло, и сув и масен. Против себороичен дерматит, егзема и псоријаза на скалп. Има анти-првут и анти-габични својства. Ги спречува причините и намалува симптомите на првут. Спречува повторување на првут. Го регулира процесот на обновување на клетките, намалувајќи прекумерно лупење на епидермисот. Нормализира активност на лојните жлезди. Ја смирува иритацијата и го намалува чешањето.	300 ml	2,80
DM17201	CAPILARTE soothing shampoo for sensitive and irritated scalp - Шампон за смирување на осетлив и иритиран		500,00
604-DM-172	Се препорачува за преосетлив, хиперактивен скалп, склон кон иритација, печење и хроничен пруритис. Нежно и ефикасно ги чисти скалпот и косата. Не влијае на физиолошката рамнотежа на епидермалнио микробиом. Помага во одржување на физиолошка рН вредност на скалпот. Интензивно ја смирува иритацијата и го намалува воспалението. Го намалува постојаното чешање и чувство на печење. Го регенерира епидермисот. Нема SLES и SLS	300 ml	1,67
DM17501	CAPILARTE normalising shampoo for greasy hair - Шампон за масна коса		630,00
604-DM-175	При масна коса со тенденција на опаѓање. Исто така, се препорачува во случај на себороичен дерматитис. За жени и мажи. Нежно го чисти скалпот. Ги храни фоликулите на косата, ги зајакнува папилите. Ја регулира и смирува активността на лојните жлезди, ја намалува себореата. Видливо го намалува ефектот на масна коса. Има антибактериски и антифунгални својства. Клинички и трихолошки тестирано	300 ml	2,10

DERMEDIC

Recommended by dermatologists

Шифра	Име на препаратот	Пакување	Цена
Индекс	Краток опис на индикациите и дејството на препаратот		Цена за мл/г
Сеопфатна линија за борба Против Акни			
DM14401	NORMACNE antibacterial cleansing gel		610,00
604-DM-144	Секојдневно чистење на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. Може да се користи и за миење на грбот. Темелно ги отстранува сите нечистотии без иритација на кожата. Има антибактериско и антисептичко дејство. Го спречува развојот на нови акни. Не ја прави кожата да се чувствува тесна. Не содржи алкохол. Хипоалергено	200 ml	3,05
DM14303	NORMACNE micellar water H2O		450,00
604-DM-143-03	Секојдневно чистење на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. Ефикасно ги отстранува шминката и сите нечистотии. Има смирувачко и антиинфламаторно дејство. Го ограничува прекумерното производство на себум. Без алкохол. Хипоалергено	500 ml	0,90
DM14001	NORMACNE cleansing and regulating skin toner		340,00
604-DM-140	Секојдневно чистење на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. Ги смирува локализираните воспаленија на кожата. Враќа хидро-липидна рамнотежа на кожата. Инхибира прекумерно производство на себум. Ја намалува прекумерната кератинизација на кожата. Не ја прави кожата сува. Хипоалергено	200 ml	1,75
DM14101	NORMACNE matting day cream		660,00
604-DM-141-01	Секојдневна нега на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. За дневна апликација. Има долготраен матирачки ефект. Ги смирува локализираните воспаленија на кожата. Инхибира прекумерно производство на себум. Ја намалува прекумерната кератинизација. Има лесна конзистентност и не ги затвара порите. Хипоалергено	55 g	12,00
DM14201	NORMACNE regulating-cleansing night cream		720,00
604-DM-142-01	Секојдневна нега на комбинирана и масна кожа со тенденција кон акни. За вечерна апликација. Ги контролира лојните жлезди. Има анти-бактериски и антиинфламаторни својства. Ги намалува несовершеностите, го обновува здравиот изглед на кожата. Хипоалергено	55 g	13,09
DM14501	NORMACNE widened pores serum		990,00
604-EXDM-145	Секојдневна нега на комбинирана и масна кожа со тенденција да се појават проширени пори. Видливо ги минимизира проширените пори - до 62%. Го намалува производството на себум. Осветлува кожата, ги отстранува мртвите клетки. Намалува мали неправилности. Има антисептички својства. Не ги затнува порите. Хипоалергено	40 ml	33,00
DM14701	NORMACNE acne spot treatment		400,00
604-DM-147	Третман на воспаленија од акни. Има антибактериско дејство. Ги смирува воспаленијата и го регенерира епидермисот. Ја намалува големината и бројот на акните. Го забрзува заздравувањето. Видливо ги намалува воспалителните промени на акните по првата апликација. Ги чисти запушените пори, го регулира производството на себум. Го спречува формирањето акни. Враќа рамнотежа во микробиомот. Некомедогено. Дерматолошки тестирано	15 ml	26,67
DM14801	NORMACNE Ultra-moisturising cream, care during treatments - Ултра навлажнувачка нега за време на третмани		780,00
604-DM-148	Ултра навлажнувачки и смирувачки крем за посебна комплементарна нега на кожата, препорачана за време на третманите за акни. Обезбедува интензивно и длабоко навлажнување, овозможувајќи брзо олеснување на иритираната кожа	40 ml	19,50
DM14901	NORMACNE Anti-imperfections night cream - за ноќна нега на комбинирана и масна кожа со лезии од акни.		780,00
604-DM-149	Папаин (ензим на протеаза содржан во формулацијата) нежно ги екфолира мртвите епидермални клетки, ја стимулира епидермалната регенерација и ги смирува иритациите.	40 ml	19,50
DM15101	NORMACNE Mattifying moisturising cream - Матирачки навлажнувачки крем		950,00
604-DM-151	За комбинирана и масна кожа склона кон акни со тенденција да претерано да сјае. Помага при намалување на постоечкото воспаление, спречува формирање на нови воспалени области, ги намалува несовершеностите на кожата и дава долготраен затегнувачки ефект. Содржи Патентиран комплекс „Veprolanum DH“.	40 ml	23,75
DM15401	NORMACNE Moisturizing and regulating cream for sensitive adult acne skin - Навлажнувачки и регулирачки крем за акни кај возрасни		400,00
604-DM-154	Го осветлува тенот на кожата и ја враќа нејзината физиолошка рамнотежа. Содржи два иновативни патентирани комплекси „Veprolanum DH“ и „Oxyniacyde“, кои делуваат на сите причини за појава на акни кај возрасни.	40 ml	26,67
Заштита од прекумерно Потење			
DM07403	ANTIPERSP T roll-on 60 g		430,00
604-EXDM-074-3	Се препорачува за секојдневна хигиена на кожата, вклучително и чувствителна кожа, за одржување на потребното ниво на свежина. Формула 0%: без парабени, алкохол, мириси и бои. Ефикасно го намалува производството на пот. Може да се користи директно по депилација. Погоден за чувствителна кожа. 48 часовен ефект. Хипоалергено	60 g	7,17

* Цените важат за секоја промена на курсот на денарот во однос на еврото не поголема од 2% (1EUR=61,5МКД);

* Титан увоз-извоз го задржува правото на промена на цените без претходна најава, во зависност од условите и факторите кои влијаат на формирањето на цената, како и акции за стимулации на продажбата.